

Име на носител	Краток опис	Одобрен буџет EUR
Енигма - Асоцијација за истражување и развој на третмани за мулти сензорна интеграција Ластовица - Асоцијација за деца и младинци со посебни потреби Марко Поло Експлорер - здружение за аутизам, Битола	Набавка на „Bio-Neuro-Feedback System“ за „мониторинг“ на активностите на телото и мозокот за време на третманите за мулти-сензорна интеграција.	3.400 €
Трисомија 21 - Здружение за помош и поддршка на лица со Даунов синдром	Ангажирање на логопед и дефектолог за работа со членките на Трисомија 21 во период од 12 месеци 4 часа неделно дефектолог и 4 часа неделно логопед.	2.300 €
Дневен центар за лица со ментална или телесна попреченост Веница	Реконструкција и опремување на дефектолошко - логопетски кабинет	1.167 €
Државно училиште за рехабилитација на деца и младинци со оштетен вид „Димитар Влахов“ Скопје	Графичка преса и печатар во боја кој печати на поголем формат од А4 со обука за користење	500 €
“ВИДИ МЕ“ - Здружение на граѓани	Набавка на 3Д печатар со што лицата со оштетен вид ќе можат подобро и полесно да го осознаат и разберат дадениот предмет	976 €
Дневен центар “Суница“, Прилеп	Набавка на смарт табла како и доопремување на сензорната соба	1.500 €
Дневен центар Тетово	Опремување на сензорна соба со соодветни реквизити.	1.000 €
ООУ Кузман Јосифовски - Питу, Скопје - посебна паралелка за деца со оштетен слух	Набавка на Full HD телевизор, лаптоп, HDMI кабел и пластифирка + фолии	875 €
Дневен центар “Мајка Тереза“, Гевгелија	Да се воспостави добро опремен и модерен кабинет за кинези-терапија во Центарот Мајка Тереза преку набавување на лента за трчање	2.000 €
Завод за рехабилитација на деца со оштетен слух, говор и глас и други проблеми во развојот „Кочо Рацин“ Битола	Изградба на пристапна рампа за деца со проблем во моторичкиот развој	2.000 €
		15.717 €